



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

Службени весник на СФРЈ  
Македонија  
Број 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Органи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802 603 19649

Петок, 10 окт

БЕЛГРАД

БРОЈ 57

ГОД. XXXVI

За овој број е 18 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта, факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телево 11756

851.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИХОДОТ ОСТВАРЕН СО ПРОДАЖБАТА НА ПРИГОДНИ СРЕБРЕНИ КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА ОД ОДРЖУВАЊЕТО НА II (ВУКОВАРСКИОТ) КОНГРЕС НА КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Приходот остварен со продажбата на пригодни сребрени ковани пари, што се издадени врз основа на Одлуката за издавање на пригодни сребрени ковани пари по повод 60-годишнината од одржувањето на II (вуковарскиот) конгрес на Комунистичката партија на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80), по одбивање на трошоците за изработката и продажбата, ќе се уплатува во корист на здружените средства за прослава на 60-годишнината од одржувањето на II (вуковарскиот) конгрес на Комунистичката партија на Југославија.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 469

25 септември 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

852.

Врз основа на член 68 став 3 од Законот за производство на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА КОИ ГИ СОЧИНУВААТ КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА**

1. Основните организации на здружен труд кои произведуваат вооружување и воена опрема и другите корисници на општествени средства, чишто основни средства ги сочинуваат капацитетите за производство на вооружување и воена опрема, вршат издвојување на амортизацијата на основните средства на тие капацитети во текот на годината во роквите и на начинот предвиден со оваа одлука.

2. Издвојување на амортизацијата, во смисла на точка 1 на оваа одлука, се врши со пренос на из-

носот на пресметаната амортизација на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за составување и поднесување на завршната сметка за периодот на кој се однесува пресметаната амортизација.

3. При издвојувањето на амортизацијата на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, кон налогот за пренос се поднесува пресметка која ги содржи следните податоци: називот на амортизационата група во која се распоредени основните средства на кои се однесува амортизацијата; вредноста на средствата што служат како основица за пресметување на амортизацијата; стапката по која е извршено пресметување на амортизацијата и износот на амортизацијата утврден за тие средства со завршната сметка за периодот за кој се однесува пресметката.

Еден примерок од пресметката се доставува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

4. Сојузниот секретаријат за народна одбрана, заради применување на оваа одлука, ќе достави до Службата на општественото книговодство на Југославија список на основните организации на здружен труд кои произведуваат вооружување и воена опрема и на други корисници на општествени средства чишто основни средства ги сочинуваат капацитетите за производство на вооружување и воена опрема.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и роковите за издвојување на амортизацијата за основните средства кои ги сочинуваат капацитетите за производство на предмети на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/78).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 467

25 септември 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

853.

Врз основа на член 35 точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПОТРОШУВАЧИТЕ МОЖАТ ДА СЕ ИЗВЕСТУВААТ ЗА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЧКИ И ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ ПРЕКУ СРЕДСТВОТА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ**

1. Во Одлуката за начинот и условите под кои потрошувачите можат да се известуваат за алкохол-

ните пијачки и тутунските преработки преку средствата за јавно информирање („Службен лист на СФРЈ“, бр 34/79), во точка 2 став 1 одредба под 2) на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава одредба под 3), која гласи:

„3) за квалитетот и другите својства на новите производи“.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 468

3 октомври 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Умбарин, с. р.

854.

Врз основа на член 90 точка 1 од Законот за производството на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79), и на член 75 став 4 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

1. Како производи од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема од член 2 став 2 на Законот за производството на вооружување и воена опрема, се сметаат, особено:

1) сировини и репродукционен материјал, потребни за производство на барут, пиротехнички смеси, експлозивни и иницијални експлозивни, и тоа: нитроцелулоза и азотна киселина; сулфурна киселина; лигнерс; олеум; толуол; глицерин; нитроглицерин; дефелинамин; динитротолуол; графит; метална жива; оловен нитрат; оловен тринитрорезорцинат; тринитрорезорцин; натриум азид; антимон трисулфид; натриум хлорат; бариум нитрат; како и други сировини и репродукционен материјал неопходен за производство на тие средства;

2) сировини и репродукционен материјал потребни за производство на вооружување и воена опрема, и тоа: производи на црната и обесната металургија; производи од стакло и пластични маси; бои и лакови; сите видови горива и мазива; производи од дрво, кожа и друг материјал;

3) инструменти кои претставуваат составни делови на вооружувањето и воената опрема;

4) сите видови опрема и прибор, делови и склопови и потсклопови, кои обезбедуваат наменска функција на вооружувањето и воената опрема;

5) елементи и компоненти за електронски средства на вооружување и воена опрема, и тоа: дискретни и интегрирани полупроводнички компоненти (диодни, тиристорни, транзисторни, интегрални кола, процесори, мемории и сл.); електронски цевки за

специјална намена; генератори со високи фреквенции (катодни цевки, предвателни цевки со големи сили, цевки со прогресивен бран, итн.); специјални отпорници и кондензатори со мали толеранции и голема стабилност; феритни магнетни материјали и компоненти; кристални единици и кристални филтери; оптоелектронски компоненти (фотоотпори, диоди, мраз-диодни и сл.); ласерски компоненти; хибридни микроелектронски кола; двеслојни и повеќеслојни печатени врски; елементи на автоматика (разни сензори, претворувачи, разлагачи, сервоелементи, жирокопи и сл.); специјални елементи на електромеханика (микропрекинувачи, релеи, контактори, мерни инструменти, регулатори и сл.) компоненти во областа на мошне високи фреквенции (свртувачници, микробранови елементи по технологијата на тенки слоеви, циркулатори и сл.); специјални спроводници; кабли и светловоди; спречни и конекторски елементи и сл.;

6) алати и опрема за производство на вооружување и воена опрема и резервни делови за таа опрема;

7) елементи и уреди за напојување со електроенергија, и тоа: хемиски извори на струја (примарни и секундарни); ротациони генератори; претворувачи и стабилизатори; соларни извори, нуклеарни генератори и извори;

8) електрична енергија, нафта, деривати од нафта, јаглен, гас, воздух, пара, вода.

2. Како услуги од посебно значење за производство на вооружување и воена опрема од член 2 став 2 на Законот за производството на вооружување и воена опрема се сметаат:

1) сите превози за потребите на производството на вооружување и воена опрема;

2) ремонт на машини, уреди, агрегати за производство на вооружување и воена опрема;

3) пренесување со телекомуникациони средства информации за потребите на производство на вооружување и воена опрема;

4) организација и спроведување на метролошки активности — баждарење, верификација и метролошки надзор на мерни средства во областите на метрологијата за потребите на производство на вооружување и воена опрема;

3. Организациите на здружен труд и други организации кои произведуваат производи од точка 1 на оваа одлука, односно вршат услуги од точка 2 на оваа одлука се должни, на барање од надлежниот орган, тие производи и услуги приоритетно да ги произведуваат, односно вршат, за потребите на производството на вооружување и воена опрема.

4. Барањата за првенствено производство на предметите од точка 1, односно првенствено вршење на услугите од точка 2 на оваа одлука, може да ги поставува Сојузниот секретаријат за народна одбрана, во согласност со потребите што произлегуваат од програмата за производство на вооружување и воена опрема (член 34 став 2 од Законот за производството на вооружување и воена опрема).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 470

25 септември 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с. р.

855.

Врз основа на член 337 од Законот за воздухопловната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79) директорот на Сојузната управа за контрола на летањето пропишува

## П Р А В И Л Н И К

### ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО

#### I. Општи одредби

##### Член 1

Со овој правилник се определуваат кројот, бојата, ознаките, видот на материјалот и начинот на користење на службената облека на воздухопловниот персонал во Сојузната управа за контрола на летањето.

##### Член 2

Службената облека од член 1 на овој правилник е зимска службена облека и летна службена облека.

Зимската службена облека се состои од капа, сако, панталони, односно здолниште, мантил со влошка, кошула, кравата, кожни нараквици и чевли.

Летната службена облека се состои од капа, летно сако, летни панталони, односно здолниште, кошула, кравата и чевли.

Како делови на зимската, односно летната службена облека, во смисла на став 2, односно став 3 на овој член, се сметаат две рала панталони, односно две здолништа, две кошули, две кравати и две рала чевли.

#### II. Боја и крој на зимската службена облека

##### Член 3

Панталоните, односно здолништето, сако и мантилот се во тебет боја и се изработени од волнена ткаенина, освен мантилот кој е изработен од диолен.

Кошулата е во бела боја и е изработена од памучна ткаенина.

Краватата е во тебет сина боја и е изработена од диолен.

Чевлите и нараквиците се во црна боја и се изработени од кожа.

Капата е во тебет боја и е изработена од волнена ткаенина.

##### Член 4

Зимската службена облека е од следниот крој:

1) капата за жени е беретка, а капата за мажи е шапка. Беретката е од класичен крој. Капата е со обичен марински крој, со штитник од пластична маса кој по работ е опшиен со кожа и свиткан за 40°, и има соодветен подбрадок кој е прицврстен со две мали копчиња;

2) сако е на едноредно закопчување со две копчиња, од стандарден крој, со џебови нашиени отстрана. Горниот џеб е од левата страна, во класичен крој и нашиен. Сако е поставено и на плеките има разрез долг 25 cm. Ракавите се со нормален крој со едно копче. Копчињата за сако и мантилот се обични, во тебет сина боја;

3) панталоните се од класичен крој, без манжетни, со два џеба отстрана и со еден одзади;

4) здолништето е со рамен крој со должина преку колената;

5) мантилот е со класичен крој со ранглан-ракави, со четири копчиња и со косо нашиени џебови, со должина преку колената, со влошка од прошие-на пополни волнена ткаенина;

6) кошулата е од типот „montgomery“, со два нашиени џеба во височина на градите со преклоп, кој се закопчува со мало копче. Широчината на џебовите е 10 до 12 cm. Ракавите се долги со манжетна. Врз рамената се наоѓаат нараменици прицврстени со едно копче.

#### III. Боја и крој на летната службена облека

##### Член 5

Капата, сако и панталоните, односно здолништето на летната службена облека се изработени од полесна тергал-ткаенина и се од ист крој и боја како и капата, сако и панталоните, односно здолништето, на зимската службена облека. Краватата и чевлите од член 3 на овој правилник се употребуваат при носење, на летната службена облека.

Кошулата е од типот „montgomery“ во бела боја и се носи со сако или без сако, а ракавите се куси со манжетна.

#### IV. Ознаки врз службената облека

##### Член 6

Ознаките врз службената облека се носат на капата и врз горниот џеб на сако или кошулата од левата страна.

Ознаката се состои од петокрака звезда со црвена боја, со пречник од 2,8 mm, која се наоѓа над стилизираните крила во златна боја, широчина 7 cm, со најголема височина од 1,8 cm.

Ознаките се исти и на летната и на зимската службена облека. Ознаката на капата е постојана, додека другите ознаки се изработени така што се преносливи на одделни делови од службената облека.

#### V. Носење и користење на службената облека

##### Член 7

Службената облека се носи само за време на вршењето на службата.

##### Член 8

Службената облека мора да се одржува чисто и уредно.

Службената облека не смее да се отуѓи ниту на неа смеат да се вршат измени во кројот, бојата и ознаките.

##### Член 9

Ако на работникот му престане работниот, односно, ќе ја врати службената облека на која не ѝ истекло рокот на траењето, или може да ја задржи со плаќање на соодветен надомест.

Износот на надоместот се пресметува според цената по која е набавена облеката и според времето на употребата. Секој започнат месец се смета како полн месец.

Во случај на престанување на работата поради стекнување на правото на старосна или инвалидска

пензија или поради смрт, службената облека не се враќа ниту за неа се плаќа надмест.

Од службената облека која по кој и да било основ преминува во приватна сопственост се симнуваат сите ознаки.

#### Член 10

За издавањето и враќањето на службената облека се води евиденција.

### VI. Завршни одредби

#### Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за кројот, бојата, ознаките, видот на материјалот и користењето на службената облека на работниците од службата за безбедност на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/78).

#### Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2759/1  
3 септември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за  
контрола на летањето,  
Јордан Фаганел, с. р.

856.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77, 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВНИ ИСПИТУВАЊА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ОКОЛИНАТА

#### Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за основни испитувања на влијанието на околината („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/80) член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенските стандарди JUS N.A5.950 и JUS N.A5.951, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина.“

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-14694/1  
24 септември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод  
за стандардизација  
Милаш Крајчевиќ, с. р.

857.

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРИЧНИ СИЈАЛИЦИ СО УСВИТЕНО ВОЛФРАМОВО ВЛАКНО — РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦАТА НА СВЕТЛОСНАТА ЈАЧИНА, КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА АКО МУ СЕ СТАВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ ЗА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА ТИЕ СИЈАЛИЦИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што мораат да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед на електрични сијалици со усвитено волфрамово влакно — работни еталони на единицата на светлосната јачина (во натамошниот текст: сијалица), како и условите во поглед на стручната подготовка на работниците што организацијата на здружен труд е должна да ѝ ги стави на располагање на подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органот за контрола) при прегледот на тие сијалици, ако прегледот на тие еталони, по нејзино барање, по исклучок од одредбите на член 25 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата, се врши во нејзините деловни простории.

#### Член 2

Работната просторија за преглед на сијалици (во натамошниот текст: работната просторија) мора да биде чиста, сува и доволно голема за сместување на опремата и за мерењето.

#### Член 3

Работната просторија мора да биде сместена далеку од извори на механички вибрации и потреси и од извори на електрични и електромагнетни влијанија. Ако сместувањето на просторијата не е идеално, мора да се изврши локална изолација, за да се отстранат несаканите надворешни влијанија.

#### Член 4

Сидовите и подот на работната организација мораат да бидат бојадисани со црна-мат боја. Со таа боја мораат да бидат бојадисани и сите покрупни уреди и мебелот во просторијата.

#### Член 5

Мора да се обезбеди работната просторија да биде наполно замрачена, а фотометриската клупа за солнета со црни завеси.

#### Член 6

Осветлението на работната просторија мора да биде целесообразно. Покрај основното електрично осветление на просторијата, пропишано со југословенскиот стандард JUS U. 09. 100, мораат да се изведат и посебни меѓусебно независни осветленија на одделните уреди и на местата за работа.

#### Член 7

Во работната просторија мораат да се наоѓаат маса и стол за работникот на органот за контрола

## Член 8

Во работната просторија мораат да се наоѓаат ормани за сместување на сијалиците подготвени за преглед, на еталонската опрема и техничката документација.

## Член 9

Во работната просторија не смеат да се чуваат предмети што би можеле да пречат за нормално вршење на прегледот на сијалиците.

## Член 10

Температурата во работната просторија може да биде во границите  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ , со дозволени осцилации, во текот на мерењето, помали од  $\pm 1^\circ\text{C}$ .

## Член 11

Правот мора да биде отстранет од работната просторија во што поголема мера.

Затоа мора да се врши редовна замена на филтрите во уредите за климатизација, и нивно одржување.

## Член 12

Работната просторија не смее да биде зачадена.

## Член 13

Работната просторија мора да има соодветен систем за заземјување. Ако постои можност да се појават пречки од опремата приклучена на истиот систем за заземјување, мора да се обезбеди посебен систем за заземјување.

## Член 14

Работната просторија мора да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита.

## Член 15

За преглед на сијалиците потребна е следната опрема:

- 1) еталон на единицата со светлосна јачина со гранична грешка на еталонирање од  $\pm (1 \text{ до } 1,5)\%$ ;
- 2) фотометриска клупа што овозможува:
  - мерење на растојанието со гранична грешка од  $\pm 0,5 \text{ mm}$ ;
  - мерење на аголот со гранична грешка од 6 минути;
- 3) визуелен фотометар;
- 4) луксметар чија карактеристика на релативната спектрална осетливост ѝ одговара на карактеристиката на релативната спектрална осетливост на стандардниот фотометриски посматрач;
- 5) уред за напојување на испитуваните сијалици со еднонасочна струја, чија вредност во текот на мерењето не смее да отстапува од работната вредност за повеќе од  $\pm 0,5\%$ .

## Член 16

За преглед на сијалиците можат да се употребуваат следните еталони на единицата на светлосната јачина:

- 1) вакуумски електрични сијалици со усвитено волфрамово влакно — при работна температура на бојата од 2853 K;
- 2) електрични сијалици со усвитено волфрамово влакно полнети со гас — при работна температура на бојата од 2853 K.

## Член 17

Раководителот на работната единица или служба, група, одделение односно на друга форма на

организирање на работа во рамките на која се врши преглед на сијалиците, мора да има високо образование — завршен природно-математички факултет — група за физика или завршен електротехнички факултет и три години работно искуство на соодветни работи.

## Член 18

Работниците што вршат преглед мораат да имаат најмалку средно стручно образование од соодветна насока и да ја познаваат постапката на прегледот.

## Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7259

14 август 1980 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
мери и скапоцени  
метали,

Милисав Воичиќ, с. р.

858.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

## П Р А В И Л Н И К

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ,  
ВАКУУМЕТРИ И МАНОВАКУУМЕТРИ

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата за притисок со еластични мерни елементи и со директно покажување, што се наменети за мерење на натпритисок и вакуумски притисок на течности, пари и гасови (во натамошниот текст: мерилата).

Под мерила се подразбираат манометри, вакуумметри и мановакуумметри што се употребуваат без помошни направи, така што поместувањето на подвижниот механизам поради притисокот се користи за непосредно читање на покажувањето, и што имаат горна граница на мерење помеѓу 0,05 и 1000 MPa.

## Член 2

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења, и тоа:

- 1) еластичен мерен елемент е елемент на мерилото на пр. манометарска цевка, мембрана, мев), кој под влијание на мерениот притисок еластично се деформира, а деформацијата преку подвижната направа предизвикува поместување на стрелката пред скалата;
- 2) натпритисок е притисок поголем од референтниот притисок, со користење на референтниот притисок како почетна точка на мерењето;
- 3) потпритисок (вакуумски притисок) е притисок помал од референтниот притисок, со користење на референтниот притисок како почетна точка на мерењето;
- 4) референтен притисок е барометарски притисок (апсолутен атмосферски притисок) на местото на мерењето;

5) постојан притисок е притисок кој не се менува или кој континуирано се менува со брзина која не преминува 1% од збирот на границите на опсегот на мерењето на мерилото во секунда, при што вкупната промена на притисокот во минута не преминува 5% од збирот на границите на опсегот на мерењето;

6) променлив притисок е притисок кој се наголемува или намалува според кој и да било закон на периодичност или непериодичност, со брзина чија вредност е помеѓу 1% и 10% од збирот на границите на опсегот на мерењето на мерилото во секунда;

7) нормални услови се услови кои мораат да бидат исполнети при употребата на мерилото, и тоа: — бројникот на мерилото да се постави вертикално;

— лесната и континуираната промена на притисокот да го исклучува влијанието на силите на инерцијата;

— температурата на мерилото и на околината да биде 20°C, со разлика која не предизвикува промена во покажувањето поголема од 1/5-на од максимално допуштената грешка;

— да не постојат вибрации или потреси. Ако постојат полесни вибрации или потреси, тие не сметаат да предизвикаат амплитуди во осцилацијата на стрелката што преминуваат 1/10-на од поделокот;

— да биде исклучено влијанието на статичкиот притисок на столбот на течноста (ако притисокот го пренесува некоја течност) врз мерилото;

— средството што го пренесува притисокот мора да биде некој неутрален (неагресивен) гас — за мерилата чија горна граница на мерењето не преминува 0,25 МПа;

— средството што го пренесува притисокот мора да биде точно — за мерилата чија горна граница на мерењето преминува 0,25 МПа;

8) номинални услови се услови за употреба на мерилото кои се однесуваат особено на:

— работната положба на мерилото во која бројникот не е вертикален;

— температурата на мерилото и на околината што се разликува од 20°C;

— статичкиот притисок на столбот на течноста кој е земен предвид при баждарењето на мерилото;

— средството за пренесување на притисокот кое се разликува од средството од точка 7) алинеја 7 на овој член;

9) максимално допуштена грешка при употребата на мерилото е најголемата допуштена грешка на покажувањето на мерилото во употреба во јавниот сообраќај под номиналните услови;

10) максимално допуштена грешка при прегледот на мерилото (граница на грешката при првиот преглед) е најголемата допуштена грешка при прегледот на новите и на поправените мерила под номиналните услови;

11) ознака на класата на точност на мерилото е број кој ја означува апсолутната вредност на максимално допуштената грешка при употребата на мерилото изразена во проценти на збирот на границите на опсегот на мерењето;

12) варијација на покажувањето на мерилото е разлика во покажувањето на мерилото при опаѓање на притисокот и при зголемување на притисокот за определен измерен притисок.

## II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

### 1. Граници на мерењето

#### Член 3

Вредноста на горната граница на мерењето мора да биде избрана од еден од следните редови, и тоа:  $1 \times 10^2$ ;  $1,6 \times 10^2$ ;  $2,5 \times 10^2$ ;  $4 \times 10^2$ ;  $6 \times 10^2$ , или  $1 \times 10^3$ ;  $2 \times 10^3$ ;  $5 \times 10^3$

каде што  $n$  е цел број — позитивен, негативен или нула.

#### Член 4

Во нормални услови мерилата не смеат да се употребуваат:

1) при мерењето на натпритисок:

— над 3/4 од горната граница на мерењето, ако притисокот е постојан и не преминува 160 МПа;

— над 1/2 од горната граница на мерењето, ако притисокот е променлив;

2) при мерењето на вакуумски притисок — на горната граница на мерењето.

#### Член 5

Мерилата се распоредуваат во следните класи на точност: 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 1; 1,6 и 2.

#### Член 6

Максимално допуштените грешки на мерење во нормални услови се следните:

1) при прегледот на нови и поправени мерила (прв преглед) — 0,8 К, каде што коефициентот К бројно е еднаков на класата на точност и ја изразува грешката на мерењето;

— за мерилата со еднострана поделба — во проценти на горната граница на мерењето;

— за мерилата со двестрана поделба — во проценти на збирот на горните граници на мерењето;

2) при употребата и при повремени прегледи на мерилата — К.

Варијациите на покажувањето на мерилата не смеат да ја преминуваат апсолутната вредност на максимално допуштените грешки од став 1 на овој член.

При повремени прегледи на определени видови мерила максимално допуштените грешки и варијациите на покажувањето се исти како и при првиот преглед. Тие мерила, за времето помеѓу двата прегледа, во однос на нивните метролошки особини, се сметаат за нови, односно поправени мерила.

При атмосферски притисок стрелката на мерилото треба да се запре на цртата на поделбата која означува нулева точка или во границите што ѝ одговараат на максимално допуштената грешка.

### 2. Стабилност на покажувањето на мерилата

#### Член 7

Стабилноста на метролошките особини на мерилата при употребата се обезбедува со исполнување на следните услови, и тоа:

1) манометрите и мановакуумметрите мораат во траење од 15 минути да го издржат дејството на натпритисокот што ја преминува горната граница на мерењето за вредностите дадени во следната табела:

Горна граница на мерењето во МПа	Испитуван притисок во проценти од горната граница на мерењето
од 60	110
над 60 до 1000	105

По враќањето на притисокот на нула и по држењето на мерилата без притисок во траење од еден час, максимално допуштените грешки на мерењето и варијациите на покажувањето на мерилата не смеат да ги преминуваат вредностите пропишани во член 6 ст. 1 и 2 од овој правилник;

2) Мерилата мораат да го издржат притисокот кој полака се менува од 20—40% до 60—80% во однос на горната граница на мерењето со зачестеност што не преминува 60 осцилации во минута спрема следната табела:

Горна граница на мерењето во МРА	Граници на осцилациите во проценти од горната граница на мерењето	Број на осцилациите
од 10	од 20 до 80	15.000
од 10 до 60	од 40 до 60	10.000
од 60 до 160	од 40 до 60	5.000
од 160 до 1000	од 40 до 60	1.000

По држењето на мерилата без притисок во траење од еден час, максимално допуштените грешки на мерењето и варијациите на покажувањето на мерилата не смеат да ги преминуваат вредностите пропишани во член 6 ст. 1 и 2 од овој правилник.

#### Член 8

Метролошките особини на мерилата не смеат да се менуваат при транспортот на мерилата. При транспорт спакуваните мерила мораат да издржат:

1) температура на околината од  $-20^{\circ}\text{C}$  и  $+50^{\circ}\text{C}$  во траење од по шест часови на секоја од тие температури;

2) потреси со забрзување до  $30 \text{ m/s}^2$  и зачестеност од 80 до 120 удари во минута во траење од 2 часа.

По излегувањето на мерилата на условите на транспортот (на температурите и потресите) од став 1 на овој член, максимално допуштените грешки на мерењето и варијациите на покажувањето на мерилата не смеат да ги преминуваат вредностите од член 6 ст. 1 и 2 на овој правилник.

#### Член 9

Мерилата мораат да ги задржат своите метролошки особини во следните услови на потреба, и тоа:

1) кога се поставени во затворени простории, што се загреваат и што се без прав;

2) при мерење на притисокот на неагресивно средство;

3) ако температурата на околината во која се наоѓа средство за пренос на притисокот, е помеѓу  $0^{\circ}\text{C}$  и  $60^{\circ}\text{C}$ ;

4) под дејство на влажност до 80%;

5) при вибрации и потреси, што не ја доведуваат стрелката во осцилација преку  $1/10$ -на од апсолутната вредност на максимално допуштената грешка.

Ако условите од став 1 на овој член не можат да се исполнат, при употребата на мерилата се применуваат заштитни мерки.

#### Член 10

Кукиштето на мерилото, при условите на употребата на мерилата од член 9 на овој правилник, мора да го заштити мерниот механизам и скалата од навлегување на прав и влага, како и од удари и оштетувања.

#### Член 11

Мерилата за специјална употреба мораат да ги задржат своите метролошки особини во следните услови на употреба:

1) при мерење на притисок на лепливо и агресивно средство;

2) под дејство на потрес, вибрации и нагли удари на притисок;

3) на ниски температури (до  $-50^{\circ}\text{C}$ );

4) под дејство на вода, при висока концентрација на прав и под дејство на влажност над 80%;

5) на слободен простор, во агресивна атмосфера.

### 3. Направа за читање

#### Член 12

Врвот на стрелката мора да покрива  $1/10$  до  $9/10$  од должината на најкратките црти од поделбата.

Врвот на стрелката, на местото на читањето, мора да има форма на еднокрак триаголник чија основа не ја преминува широчината на најтесната црта на поделбата и чиј агол на врвот не преминува  $60^{\circ}$ .

За мерилата од класата на точност 0,6 и помалку врвот на стрелката мора да има форма на нож кој е поставен нормално на рамнината на поделбата и чија широчина не ја преминува широчината на најтесната црта на поделбата.

Врвот на стрелката може да има и друга форма, ако тој обезбедува точност на читање која ѝ одговара на грешката што не преминува  $1/5$ -на од границата на максимално допуштената грешка на мерењето.

Мерилата можат да имаат механизам за корекција на покажувањето по пат на промена на положбата на стрелката во однос на бројникот.

#### Член 13

Вредноста на секој поделок мора да биде претставена во форма на  $1 \times 10^n$  или  $2 \times 10^n$  или  $5 \times 10^n$ , при што таа мора да биде што е можно поблиска до вредноста на максимално допуштената грешка при употребата на мерилата (каде што  $n$  е цел број — позитивен, негативен или нула).

Широчината на поделокот не смее да биде помала од 1 mm.

Широчините на поделоките на линеарната скала не смеат меѓусебно да се разликуваат повеќе од  $1/5$  од широчината на најмалиот поделок.

Широчината на цртата на поделката на смес да биде поголема од  $1/5$ -на од широчината на поделокот.

Најмалку четири црти на поделбата мораат да бидат обележени со броеви, со тоа што се обележува најмалку секоја десетта црта на поделбата, освен ако секоја десетта црта на поделбата не е нарочно истакната со својата должина.

Броевите со кои се обележени цртите на поделбата мораат непосредно да ја изразуваат големината на измерениот притисок без примена на факторот на множењето.

### 4. Натписи и ознаки

#### Член 14

На бројникот на мерилото мораат да се напишат:

1) ознаката на мерната единица;

2) ознаката на класата на точност;

3) службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали;

4) симболот за вакуумски притисок — знакот „—“ (минус) на вакуумметрите и на вакуумметарскиот дел од скалата на мановакуумметрите (пред или под бројот што ја означува горната граница на мерењето на вакуумот);

5) номиналните услови на употреба, ако тие се разликуваат од нормалните услови.

На бројникот на мерилата што се наменети за мерење на притисок на течности, пари или гасови чии својства бараат особена употреба на мерилата, мора да биде назначено средството за преносување на притисок чија употреба е забранета (на пр. — на бројникот на мерилата што го мерат притисокот на кислород мораат да бидат напишани зборовите за предупредување: „забрането мазиво“ или симболот што за таа цел е предвиден со југословенски стандард).

На бројникот на мерилата можат да се напишат и дополнителни поделби, како и знаци што ја преминуваат широчината на цртите на поделбата предвидена во став 4 на член 13 од овој правилник:

- 1) заради обележување на интервалот на допустениот отклон на врвот на стрелката од нулата црта на поделбата;
- 2) заради обележување на работниот опсег на мерењето;
- 3) поради влијание на додатниот притисок што го предизвикува столбест на течноста кој го пренесува притисокот врз мерилото;
- 4) заради далечинско читање.

#### Член 15

На бројникот или на куќиштето на мерилото мораат да се напишат:

- 1) фирмата, односно називот на производителот или неговиот производителски знак;
- 2) фабричкиот број (текуштиот број на производството);
- 3) годината на производство.

### 5. Типско испитување

#### Член 16

Типското испитување на мерилата опфаќа:

- 1) надворешен преглед на мерилата;
- 2) утврдување на метролошките особини на мерилата;
- 3) испитување на стабилноста на покажувањето на мерилата.

#### Член 17

Со надворешниот преглед се утврдува дали мерилото во поглед на формата, составот, натписите и ознаките ги исполнува условите предвидени со овој правилник.

#### Член 18

Утврдувањето на метролошките особини на мерилата опфаќа:

- 1) определување на кривата линија на треската внатре во опсегот на мерењето која во нормални услови не смее да ги преминува вредностите пропишани во член 6 од овој правилник;
- 2) проверување на издржливоста во условите на транспорт од член 8 на овој правилник, по кое максимално допустените трески на мерењето и варијациите на покажувањето на мерилата не смеат да ги преминуваат вредностите пропишани во член 6 ст. 1 и 2 од овој правилник.

#### Член 19

Со испитување на стабилноста на покажувањето на мерилата се утврдува дали мерилото ги исполнува условите пропишани во член 7 од овој правилник.

### 6. Жигосување

#### Член 20

Ако според резултатот на испитувањата на мерилото се исполнети условите пропишани во чл. 6 и 14 од овој правилник, мерилото ќе се жигоса со жиг што се става на оловна плomba или со етикета.

Начинот и местото на ставањето на жигот, односно на етикетата се определува за секој вид на мерило посебно при типското испитување.

### III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 21

Врз мерилата што се наоѓаат во употреба на денот на влегувањето во сила на овој правилник

нема да се применуваат одредбите на чл. 3, 12 и 13 од овој правилник.

#### Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0301-6008/2

11 септември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за мери  
и скапоцени метали,  
Милосав Воичкиќ, с.р.

### 859.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и извршните совети на собранијата на републиките, извршните совети на собранијата на автономните покраини, републичките конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, покраинските конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, советите на сојузите на синдикатите на републиките, советите на сојузите на синдикатите на автономните покраини, Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија и републичките конференции на сојузот на социјалистичката младина, покраинските конференции на сојузот на социјалистичката младина, Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките, стопанските комори на автономните покраини и Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија склучуваат

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛОТО СТОПАНСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Заради спроведување на политиката за побрз развој на малото стопанство, а заради намиравање потребите на населението и стопанството со определени производи и услуги, заради зголемување на вработеноста, за постепено отстранување на структурните неусогласености и дефицитарности на определени дејности, за јакнење на општонародната одбрана и општествената самозаштита, развивање на самоуправните и доходовните односи, за зголемување продуктивноста на трудот, поттикнување на стопанската конјunktura и порамномерен стопански развој и за зголемување на извозот и супституцијата на увозот со овој општествен договор се утврдуваат начелата и основите на заедничкото дејствување во утврдувањето и спроведувањето на политиката за развој на малото стопанство во здружениот труд и во стопанисувањето со самостоен личен труд со средствата во сопственост на граѓани.

##### Член 2

Учесниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: учесници) се обврзуваат дека, во рамките на своите права и одговорности, при утврдувањето и спроведувањето на политиката за побрз развој на малото стопанство, ќе се залагаат во спроведувањето на економската политика да се обезбедат соодветни услови кои стимулативно ќе дејствуваат врз побрз и порамномерен развој на малото стопанство.



## Член 3

Учесниците ќе се залагаат, во рамките на своите права и одговорности, развојот на основните и другите организации на здружен труд на малото стопанство и на самостојниот личен труд со средства во сопственост на граѓани, да се усогласува со потребите на стопанството, со интересите на граѓаните и со пошироките општествени интереси; да се развиваат разни форми на здружување на трудот и средствата на работните луѓе кои со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани вршат одделни дејности, поттикнувајќи го поврзувањето на самостојниот личен труд со средства во сопственост на граѓани во целосен систем на самоуправно здружување на трудот и средствата и развој на доходовните односи.

## Член 4

Учесниците се согласни со свои мерки и активности, во рамките на развојот на малото стопанство, да иницираат организирање на основни организации на здружен труд на малото стопанство од работни единици и други делови на работната организација која ќе се исполнат со закон пропишаните услови за организирање на основни организации на здружен труд и да го поттикнуваат создавањето на договорни организации на здружен труд.

## Член 5

Учесниците, во рамките на своите права и одговорности, ќе го поттикнуваат вработувањето на работно активното население и на работниците што се враќаат од привремена работа во странство во дејностите на малото стопанство, како и стручното способување на кадри за потребите на малото стопанство.

## II. ОПФАТНОСТ НА МАЛОТО СТОПАНСТВО

## Член 6

Како мало стопанство, во смисла на овој општествен договор, се сметаат основните организации на здружен труд и работните организации без основните организации на здружен труд кои вработуваат помал број работници и кои се занимаат со поединечно, односно со малосериско производство или со производство во кооперација, или по порачка како и организациите на здружен труд кои вршат секакви видови занаетчиски услуги.

Како мало стопанство, во смисла на овој општествен договор, се сметаат и дејностите што се вршат со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани, како и сите видови здружувања и организирања на личниот труд и средствата со трудот на другите работници во здружениот труд, со занаетчиски и други задруги.

## Член 7

Во согласност со утврдените обележја од член 6 на овој општествен договор, малото стопанство ги опфаќа следните дејности и форми на организирање:

1) основните организации на здружен труд што вршат производствена дејност или изведуваат инсталациони и завршни работи во градежништвото, а кои се наоѓаат во состав на работните организации во кои вкупно го здружиле трудот до 200 работници;

2) основните организации на здружен труд што вршат производствена дејност или изведуваат инсталациони и завршни работи во градежништвото, лоцирани на недоволно развиени, ридско-планински, погранични и островски подрачја кои како такви се утврдени со прописите на републиките односно на автономните покраини, а во кои трудот го здружиле до 200 работници, без оглед на бројот на здружените работници во работните организации во чиј состав се;

3) основните организации на здружен труд што вршат производствена дејност во кои трудот го здружиле до 200 работници, а чија дејност не претставува основна дејност, односно производствена програма на работната организација, ниту претставува составен дел на технолошкиот процес на дејностите на другите основни организации на здружен труд во состав на работната организација, без оглед на бројот на работниците на работната организација во чиј состав се;

4) работните организации без основни организации на здружен труд што вршат производствена дејност или изведуваат инсталациони и завршни работи во градежништвото, а во кои трудот го здружиле до 200 работници;

5) основните организации на здружен труд и работните организации што вршат производствена дејност или организираат производство на предмети од домашни ракотворби и уметнички занаети, без оглед на бројот на здружените работници;

6) основните организации на здружен труд и работните организации што вршат производствена дејност и поправки на ортопедски, слушни и оптички помагала, без оглед на бројот на здружените работници;

7) основните организации на здружен труд и работните организации, што вршат производствена дејност и вршат зачетиски услуги заради рехабилитација на инвалидите на трудот и на други инвалидни лица, без оглед на бројот на здружените работници;

8) основните организации на здружен труд и работните организации, кои вршат занаетчиски услуги и поправки, како и лични услуги и услуги на домаќинствата (област од предвидена со Одлуката за Единствената класификација на дејностите — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76 и 62/77), претежно за граѓаните и за други организации на здружен труд, без оглед на бројот на здружените работници;

9) договорните организации на здружен труд;

10) занаетчиските и други задруги предвидени со општествените договори на републиките и автономните покраини;

11) дејностите што ги вршат работните луѓе и граѓаните со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани во областа на занаетчиството, угостителството и туризмот, превозништвото и други стопански дејности.

## Член 8

Учесниците се согласни, тргнувајќи од критериумите од чл 6 и 7 на овој општествен договор и од оцената на сопствената состојба и потребите, во републиките и автономните покраини да може поблиску да се уреди прашањето на опфатноста на малото стопанство.

## Член 9

Учесниците се согласни Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини на единствен начин да обезбедат следење и објавување на податоците за малото стопанство.

## III. ПЛАНИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА МАЛОТО СТОПАНСТВО

## Член 10

Учесниците ќе се залагаат во општествените планови да се предвиди развој на малото стопанство во согласност со степенот на развиеноста на одделни подрачја, со нивото на општествениот стандард и со потребите за вработување на активното население, како и на оние што се враќаат од привремена работа во странство.

Учесниците посебно ќе се залагаат за развој на малото стопанство што е од посебно значење за општинародната одбрана и општествената самозаштита.

#### Член 11

Учесниците ќе се залагаат, во рамките на своите права и одговорности, во согласност со Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), да обезбедат во планирањето на развојот на малото стопанство да се тргнува од следните основи:

1) утврдената политика на општествено-економскиот развој на организациите на здружен труд, месните заедници, општините, заедниците на општините, автономните покраини, републиките и федерацијата;

2) структурата на стопанството и перспективите на развојот на одделни дејности на односното подрачје;

3) развивањето на разни форми на деловна соработка и кооперација и здружувањето на трудот и средствата, заради јакнење на економската и технолошката оспособеност на субјектите на малото стопанство и нивно вклучување во единствениот систем на самоуправниот здружен труд;

4) развојот на организациите на здружен труд на малото стопанство и на дејностите што се вршат со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани, заради попотполно задоволување на потребите на населението.

### IV. МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА МАЛОТО СТОПАНСТВО

#### Член 12

Учесниците ќе се залагаат реализацијата на планираниот развој на малото стопанство и неговото доходно поврзување во општиот процес на репродукцијата да се обезбедува со натамошен развој и унапредување на системот на општественото догворање и самоуправното спогодување.

#### Член 13

Учесниците ќе се залагаат општествено-политичките заедници, месните заедници и заинтересираниите организации на здружен труд да донесат конкретни програми за развојот на одделни дејности на малото стопанство.

Со поттикнување на кооперација и специјализација, учесниците ќе се залагаат индустриските организации на здружен труд да го растоваруваат своето производство од широк асортиман со основање на организации на малото стопанство. При тоа, приоритет треба да се даде на нивното лоцирање на недоволно развиените подрачја во републиките и САП Војводина, како и на целата територија на САП Косово.

Учесниците ќе се залагаат организациите на здружен труд во дејностите на индустријата, трговијата, туризмот, градежништвото и другите дејности, повеќе да се ангажираат во организирањето на капацитети на малото стопанство, заради обезбедување поширок асортиман на стоки и услуги, зголемување на извозот и намалување на увозот.

Учесниците, во рамките на своите права и одговорности, навремено ќе преземаат мерки заради обезбедување извршувањето на програмата за развој на малото стопанство.

#### Член 14

Учесниците ќе се залагаат со мерките на економската политика да се поттикнува активоста во организациите на здружен труд врз подготвувањето на проектите за отворање на капацитети на малото стопанство, обезбедување финансиски и други средства, подготовка на кадри, обезбедување локации и деловен простор, поефикасно вклучува-

ње на капацитетите на малото стопанство при усогласувањето на поголеми заокружени проекти со цел со домашното производство да се потполни асортиман и да се заменат увозните компоненти.

#### Член 15

Учесниците, во рамките на своите права и одговорности, ќе се залагаат за обезбедување на соодветни решенија во надворешнотрговскиот, девизниот и царинскиот систем, заради обезбедување снабденост на малото стопанство со репродуктивен материјал, со резервни делови за поправки, со машини и алати што не се произведуваат во земјата.

Учесниците, во рамките на своите права и одговорности, ќе настојуваат да се обезбедуваат средства и посебни кредитни линии за кредитирање на развојот на малото стопанство во здружениот и самостојниот личен труд со средства во сопственост на граѓаните и да се приспособат постапката и условите за одобрување кредити на економските можности на малото стопанство (рокови на отплати, каматни стапки и др.).

#### Член 16

Во областа на стопанисувањето со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани ќе се обезбеди, со натамошниот општ стопански напредок, развојот на индустријата, порастот на стандардот, проширувањето на градежната дејност и со поголемата станбена изградба, создавање на пошироки можности за развој на самостојниот личен труд со средства во сопственост на граѓани со што, врз база на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд, ќе се овозможи усогласување на општествено-економската положба на носителите на самостојниот личен труд со средства во сопственост на граѓани со положбата на работните луѓе во здружениот труд и нивното пошироко вклучување во општествено-економскиот развој, самоуправното спогодување и планирањето на развојот. Во врска со тоа, учесниците ќе се залагаат:

1) со мерките на економската политика да се поттикнуваат работните луѓе и оние што се враќаат од привремена работа во странство за стопанисување со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани и со здружување на нивниот труд и средства со здружениот труд и општествените средства;

2) со стимулативни мерки да се обезбеди отворање на капацитети на малото стопанство во помалите места и села;

3) на носителите на стопанисувањето со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани да им се обезбедат поповолни услови за отворање на нови и проширување на постојните производствени и услужни капацитети, посебно во дефицитарните дејности, со кредитирање на набавката на опрема, машини и други средства на трудот и, заради тоа, во поголема мера да се ангажираат и сопствени средства;

4) да се поттикнува самостојниот личен труд со средства во сопственост на граѓани во домашната работворба.

#### Член 17

Учесниците ќе се залагаат со почитката на даноците и придонесите во областа на самостојното вршење на дејностите со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани да се поттикнува развојот и здружувањето на самостојниот личен труд со средства во сопственост на граѓани со здружениот труд.

#### Член 18

Учесниците ќе се залагаат, во рамките на своите права и одговорности, при изработката на урбанистичките планови да се предвиди изградбата на деловни локации во згради или на посебни локации, водечки сметка за потребите, карактерот на дејноста и за можностите за развој на малото стопанство.

## V. ЗДРУЖУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИОТ ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ

### Член 19

Учесниците ќе го потпишуваат здружувањето на трудот и средствата на работните луѓе што вршат дејности со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани со здружен труд, како и во рамките на занаетчиските и други задруги, со основање на договорни организации на здружен труд и други видови на здружување на трудот и средствата.

## VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 20

Учесниците се обврзуваат, како потписници на општествените договори за развојот на малото стопанство во републиките и автономните покраини, да предложат, во рок од четири месеци од денот на потпишувањето на овој општествен договор, измени и дополненија на тие договори заради нивното усогласување со одредбите на овој општествен договор.

### Член 21

Учесниците формираат одбор за следење на спроведувањето на овој општествен договор.

Одборот од став 1 на овој член се состои од девет членови и девет заменици.

Еден член на Одборот од став 1 на овој член и негов заменик го определуваат спогодбено учесниците од федерацијата, а по еден член и еден заменик спогодбено определуваат учесниците од републиките и автономните покраини.

Одборот од став 1 на овој член може да донесе деловник за работа.

Одборот од став 1 на овој член го следи спроведувањето на овој општествен договор, дава толкувања на одделни негови одредби и за тоа ги известува учесниците.

### Член 22

Измени и дополненија на овој општествен договор ќе се вршат на начинот, односно по постапката според која е склучен, а може да ги предложи секој негов учесник.

### Член 23

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го потпишат сите учесници.

### Член 24

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

31 март 1980 година  
Белград

За Сојузниот извршен совет,

**Хасан Шиљак**, с. р.  
заменик-претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

**Рељиќ Лука**, с. р.  
член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

**Авдон Мојсов**, с. р.  
републички секретар за труд,

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,

**Јоже Новишек**, с. р.  
член на Извршниот совет,

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,

**Крета Јокановиќ**, с. р.  
член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска,

**Богдан Јанков**, с. р.  
заменик-претседател на Републичкиот комитет за стоковен промет

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,

**Авдула Курпејовиќ**, с. р.  
директор на Републичкиот завод за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,

**Душан Вишњиќ**, с. р.  
член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,

**Салајдин Једраши**, с. р.  
член на Извршниот совет

За Републиката Конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Босна и Херцеговина,

**Енвер Ликиќ**, с. р.  
член на Претседателството на Републичката конференција на ССРНБХ

За Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,

**Александар Донев**, с. р.  
член на Претседателството на Републичката конференција на ССРНМ

За Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија,

**Глиншка Славко**, с. р.  
член на Претседателството на Републичката конференција на ССРНС

За Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија,

**Ангелка Јовановиќ**, с. р.  
член на Претседателството на ССРНС

За Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Хрватска,

**Никола Шушњар-Гено**, с. р.  
член на Секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на ССРНХ

За Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Црна Гора,

**Драган Миловиќ**, с. р.  
член на Претседателството на Републичката конференција на ССРНЦ

За Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Војводина,

**Немања Јовановиќ**, с. р.  
член на Претседателството на конференцијата на ССРН Војводина

За Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Косово,

**Јусуф Хелменди**, с. р.  
член на Претседателството на Покраинската конференција на ССРН Косово

За Советот на сојузот на синдикатите на Југославија,

**Предраг Петровски**, с. р.  
член на Претседателството на Советот

За Советот на сојузот на синдикатите на СР Босна и Херцеговина,

**Мујо Мусагиќ**, с. р.  
член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите

За Советот на сојузот на синдикатите на СР Македонија,

**Мемед Мурединоски**, с. р.  
член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија

За Републичкиот совет на сојузот на синдикатите на Словенија,

**Винко Хафнер**, с. р.  
претседател на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија

За Советот на Сојузот на синдикатите на СР Србија,

**Радисав Јовановиќ**, с. р.  
член на Претседателството на Советот на синдикатите на Србија

За Советот на сојузот на синдикатите на СР Хрватска,

**Мирко Мекава**, с. р.  
секретар на Комисијата за стопанскиот систем, развој и економска политика

За Советот на сојузот на синдикатите на СР Црна Гора,

**Осман Шабановиќ**, с. р.  
член на Претседателството на СР Црна Гора

За Советот на сојузот на синдикатите на САН Војводина,

**Боривој Ковачевиќ**, с. р.  
член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина

За Советот на Сојузот на синдикатите на САН Косово,

**Шефки Битиќи**, с. р.  
член на Претседателството на Советот на синдикатите на Косово

За Конференцијата на Сојузот на Социјалистичка младина на Југославија,

**Чорки Мурат**, с. р.  
член на Претседателството

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на СР Босна и Херцеговина,

**Марковиќ Миленко**, с. р.  
член на Претседателството

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,

**Агрон Бајрами**, с. р.  
член на Претседателството

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Србија

**Драгољуб Живковиќ**, с. р.  
член на Претседателството

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Словенија,

**Борис Бавдек**, с. р.  
претседател на Претседателството

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Хрватска,

**Младен Пејновиќ**, с. р.  
претседател на Претседателството

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Црна Гора,

**Грбовиќ Миомир**, с. р.  
секретар

За Покраинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Војводина,

**Теодор Конрад**, с. р.  
член на Претседателството

За Покраинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Косово,

**Божо Јовановиќ**, с. р.  
секретар на Претседателството

За Стопанската комора на Југославија,

**Свиљар Ратко**, с. р.  
потпретседател

За Стопанската комора на Босна и Херцеговина,

**Богдановиќ Неделько**, с. р.  
секретар на Здружението на занаетчиството

За Стопанската комора на Македонија,

**Иќмет Крфца**, с. р.  
член на Извршниот одбор

За Стопанската комора на Словенија,

**Лојзе Фортуна**, с. р.  
потпретседател

За Стопанската комора на Србија,

**Рајко Гоковиќ**, с. р.  
потпретседател

За Стопанската комора на Хрватска,

**Лажкиќ Мирко**, с. р.  
секретар на Општото здружение на малото стопанство на Хрватска

За Стопанската комора на Црна Гора,  
**Јовиќевиќ Ратомир, с.р.**

секретар на Советот за станбено-комунална дејност, занаетчиство и мало стопанство

За Стопанската комора на Војводина,  
**Велимир Вукмановиќ, с.р.**

член на Претседателството

За Стопанската комора на Косово,  
**Божо Максимовиќ, с.р.**

секретар на Секретаријатот за занаетчиство и станбено-комунално стопанство

За Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија,  
**Бождар Поповиќ, с.р.**

генерален секретар на Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија

860.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80) и со точка 2 од Одлуката за продажните цени за суров тутун од родот на 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/79), организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун, на 17 септември 1980 година, склучија

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА, ПО ОДДЕЛНИ СОРТИ И КЛАСИ ТУТУН

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун со оваа спогодба ги определуваат продажните цени за суров тутун од родот на 1980 година, по одделни сорти и класи тутун.

2. Учесниците на оваа спогодба се согласни тутунот од родот на 1980 година по одделни сорти и класи да го откупуваат од организациите на здружен труд што произведуваат тутун, сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители, како и од индивидуалните производители, и тоа:

СОРТА ТУТУН	КЛАСА ТУТУН	Дин/kg
1	2	3
„ЈАКА“ и „ЦЕБЕЛ“	1. ароматичен	130 00
	2. „	110 00
	3а. „	97 00
	3б. „	85 00
	4а. „	68 00
	4б. „	44 00
	5. „	30 00
	6. „	25 00

1	2	3
	1. дополнителен	55 00
	2. „	45 00
	3. „	36 50
	4. „	28 00
	5. „	24 00
	6. „	23 00
	мувлосан	17 00

#### „ПРИЛЕП“

	1. ароматичен	120 00
	2. „	100 50
	3а. „	81 00
	3б. „	69 00
	4а. „	50 00
	4б. „	31 50
	5. „	24 00
	6. „	21 00
	1. дополнителен	50 00
	2. „	40 00
	3. „	35 00
	4. „	25 00
	5. „	21 00
	6. „	18 00
	мувлосан	15 00

#### „ОТЉА“

	1.	71 00
	2.	60 00
	3а	50 00
	3б	38 50
	4а	34 00
	4б	30 00
	5а	24 00
	5б	21 00
	6	17 00
	мувлосан	12 00

#### „ЖЕРЦЕТОВАЧКИ РАВЊАК“

	1а	70 00
	1б	64 00
	2а	57 00
	2б	50 00
	3а	44 00
	3б	40 40
	4а	32 00
	4б	27 50
	5а	24 00
	5б	21 00
	6	16 50
	мувлосан	10 00

#### „БОСАНСКИ РАВЊАК“

	1.	43 50
	2.	40 00
	3.	35 50
	4.	28 50
	5.	16 50
	6.	10 50
	мувлосан	4 00

1	2	3
<b>„БАЈИНА БАШТА“</b>		
	1.	56,60
	2.	49,70
	3.	42,40
	4.	33,30
	5.	25,80
	6.	17,00
	мувлосан	12,00
<b>„ДРИНА“</b>		
	1.	45,20
	2.	40,65
	3.	34,60
	4.	26,00
	5.	20,00
	6.	16,60
	мувлосан	11,00
<b>„ПРОСОЧАН“</b>		
	1.	42,00
	2.	39,00
	3.	34,00
	4.	27,00
	5.	17,00
	6.	11,00
	мувлосан	6,00
<b>„ВИРЦИНИЈА“ и „СТОЛАЦ“</b>		
	1.	70,00
	2.	58,00
	3.	48,00
	4.	36,00
	5.	23,50
	6.	14,00
	мувлосан	8,00
<b>„БЕРДЕЈ“</b>		
	1.	43,50
	2.	40,00
	3.	35,50
	4.	28,50
	5.	16,50
	6.	10,50
	мувлосан	6,00
<b>„ВОЈВОЂАНАЦ“</b>		
	1.	43,50
	2.	40,00
	3.	35,00
	4.	28,50
	5.	16,50
	6.	10,50
	мувлосан	6,00

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат франко магацин на купувачот.

3. За тутунот во бали (чекли), што претставува мешаница од две соседни класи тутун, важи продажната цена за суров тутун од точка 2 на оваа спогодба за пониската класа тутун.

Ако тутунот во бали претставува мешаница од повеќе класи, со вештачење се утврдува средната класа и за таков тутун важи продажната цена за суров тутун предвидена за пониска класа од утврдената средна класа.

За тутунот во низи важат продажните цени за суров тутун што до 15% се пониски од цените определени во точка 2 на оваа спогодба за иста сорта и класа тутун.

За прекумерно влажен тутун, чија невообичаена влажност се утврдува со вештачење, важи продажната цена за суров тутун предвидена за непомисно пониската класа, а за тутунот од најниската класа важат продажните цени за суров тутун предвидени за мувлосан тутун.

Тутунскиот ситнеж и тутунските отпадоци се преземаат без надомест.

Ако со тутунот се помешани песок, земја или други туѓи предмети, нивната тежина, утврдена со вештачење, се одбива од тежината на тутунот.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр 6554 од 6 октомври 1980 година.

5 Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Потписници на Спогодбата: 9 организации на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун.

## 861.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ, ТЕЛЕФОНСКИ ГАРНИТУРИ, ПАРИЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ АПАРАТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 7 март 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за телефонски апарати, телефонски гарнитури, парични и телефонски апарати е резервни делови за тие апарати, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 18%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 2730 од 3 октомври 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: РО „Телекомуникација“, СООР фабрика „Пупин“ — Белград и „Електромеханика“, ТООД ТЕА — Краљ.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

### 862.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДРВЕН РЕТОРТЕН ЈАГЛЕН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 26 февруари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за дрвен ретортен јаглен, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
— ретортен јаглен, пакување комерцијално од 2 до 5 kg и 10 kg	8,00
— ретортен јаглен пакување индустриско од 15 до 20 kg	5,00
— ривфуза	4,00
— пресуван јаглен, пакување од 3 до 10 kg	9,20
— пресуван јаглен пакување од 20 до 25 kg	6,90

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1851 од 26 септември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: РО „Дестилација“ — Теслик и Комбинат „Белишќе“ — Белишќе.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

### 863.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИМЕНИ КАДИ ЗА БАЊАЊЕ, ЛИМЕНИ И ПЛАСТИЧНИ WC ВОДОКОТЛИЊА, САДОМИЈАЛНИЦИ, КАБИНЕТИ ЗА МНЕЊЕ САДОВИ И МИЈАЛНИЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 10 јануари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за лимени кади за бањање, лимени и пластични WC водокотлиња, садомијалници, кабинети за миење садови и мијалници, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени за наведените производи, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

Во цените од став 1 на оваа спогодба, учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се во апсолутни износи, согласо со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 789 од 29 септември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Метал-Емајл“ — Босански Брод „Емо“ — Целје, „Метинг“ — Госпик и „Горење металопласт“, — Руше.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

### 864.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени да стаклена амбалажа за прехранбената индустрија, со тоа што производителските

организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при условите на продажбата што се наредени во Спогодбата, можат да ги зголемат до 28%.

2. Учесниците на оваа спогодба се образуваат дека производителите од точка 1 на ова спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4310 од 29 септември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Стража“ — Хум на Сутли, Српска фабрика стакла — Параќин, Стакларна „Храстник“ — Храстник и Индустија за стакло и стаклени влакна — Скопје

Претставници на купувачите-потрошувачи: 44 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

865.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 10, став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80 и 33/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАБИНИ ЗА ТРАКТОРИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 14 јануари 1980 година, склучила и потпишала Спогодба за промена на затечените цени за кабини за трактори, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покритие на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 200 од 29 ноември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот „Механика“ — Орашје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

### СОДРЖИНА:

	Страна
851. Одлука за користење на приходот остварен со продажбата на пригодни сребрени ковани пари издадени по повод 60-годишнината од одржувањето на II (вуковарскиот) конгрес на Комунистичката партија на Југославија — — — —	1697
852. Одлука за роковите и начинот на издвојување на амортизацијата за основните средства кои ги сочинуваат капацитетите за производство на вооружување и воена опрема — — — —	1697
853. Одлука за дополнително на Одлуката за начинот и условите под кои потрошувачите можат да се известуваат за алкохолните пијачки и тутунските преработки преку средствата за јавно информирање —	1697
854. Одлука за определување на производителите и услугите од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема —	1698
855. Правилник за службената облека на воздухопловниот персонал на Сојузната управа за контрола на летањето — — — —	1699
856. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за основни испитувања на влијанието на околината —	1700
857. Правилник за условите што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед на електрични сијалици со усвитено волфрамово влакно — работни еталони на единиците на светлосната јачина, како и работниците во определени организации на здружен труд во поглед на стручната подготовка ако му се ставаат на располагање на органот за контрола при прегледот на тие сијалици — — — —	1700
858. Правилник за метролошките услови за манометри, вакуумметри и мановакуумметри — — — — — — — — — —	1701
859. Општествен договор за основите на заедничкото дејствување во спроведувањето на политиката за развој на малото стопанство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — — — —	1704
860. Спогодба за производителските продажни цени за суров тутун од родот на 1980 година, по одделни сорти и класи тутун —	1709
861. Спогодба за промена на затечените цени за телефонски апарати, телефонски гарнитуре, парични телефонски апарати и резервни делови за тие апарати — —	1710
862. Спогодба за промена на затечените цени за дрвен ретортен јаглен — — — —	1711
863. Спогодба за промена на затечените цени за лимени кади за бањање, лимени и пластични WC водокотлиња, садомијалници, кабинети за миење садови и мијалници —	1711
864. Спогодба за промена на затечените цени за стаклена амбалажа за прехранбената индустрија — — — — — — — — — —	1711
865. Спогодба за промена на затечените цени за кабини за трактори — — — — —	1712

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издвачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.